



КејДимитарВлахов бр.21
1000 Скопје
РепубликаМакедонија
тел.: +389 2 32 89 200
факс: +389 2 32 24 611
contact@aec.mk

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 09.03.2018 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВА одобрението за користење на радиофреквенции во конена мобилна служба со евидентен број 110354 издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Трговско друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ХАК-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со адреса на ул. “Илинденска бр.115“ во Тетово на негово барање.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно.

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобрение за користење на радиофреквенции во конена мобилна служба со евидентен број:110354 на Трговско друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ХАК-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со адреса на ул. “Илинденска бр.115“ во Тетово.

На 08.03.2018 година Трговско друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ХАК-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со адреса на ул. “Илинденска бр.115“ во Тетово, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведеното одобрение со број уп1-бр.0802-398

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: уп1-бр.0802-398
Скопје,

**По овластување од Директорот,
Игор Бојаџиев**

Доставено до:
- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива